


"Средновековен Охрид", историски фестивал кој претставува интерактивна и мултимедијална културолошко-историска и едукативна манифестација, втемелена на традиционалните вредности на Македонија, простор во кој отсекогаш се преплетувале цивилизациите, народите, културите, религиите.



Пишува:
Милева ЛАЗОВА



Минатиот викенд, во еден од најубавите градови во Македонија, се одржа првиот историски фестивал "Средновековен Охрид", на кој охриѓани, а и многу други гости имаа ретка можност да се забавуваат, на самото место да видат како се изработуваат ракотворените предмети, да дегустираат македонска храна... Овој настан, кој прв пат се одржува, е историски фестивал кој претставува интерактивна и мултимедијална културолошко-историска и едукативна манифестација, втемелена на традиционалните вредности на Македонија, простор во кој отсекогаш се преплетувале цивилизациите, народите, културите, религиите.

Фестивалот беше отворен со пригодна програма на локацијата кај поранешната библиотека, каде беше поставен средновековниот базар, кој беше не само продажен простор, туку и своевидна работилница под отворено небо. Имено, посетителите имаа можност на самото место да го видат процесот на изработка на ракотворените предмети, па дури и сами да се обидат да ги изработуваат.

Уметничкиот дел понуди настапи на музички групи, хорови и солисти, танчери, жонглери и акробати на повеќе локации низ стариот град (Градски плоштад, плато пред "Св. Софија", Лапидариум, Антички театар, Горна порта), во попладневните и во вечерните часови. Учество земаа ансамблот "Баклава", Гиш со музичко-поетски перформанс, хорот за средновековна музика "Хераклеа", групата за средновековни и ренесансни танци "Рагусеум" од Дубровник, како и жонглерите и акробатите "Fuzz Buble".

Градскиот плоштад и Античкиот театар беа арени на кои се реализираа

"ПАТУВАЊЕ" И ВЕК ВО ПРЕСТ САМУИЛОВА



НОВЕКОВЕН ОХРИД"



ИЗ СРЕДНИОТ ОЛНИНАТА НА ТА ДРЖАВА

витешките турнири и демонстрации на витешките вештини (мечување, стреларство, фрлање ножеви). Турнирите имаа рекреативен, но и квалификационен карактер, при што во нив можеле да учествуваат и посетителите откако претходно би посетиле кратка обука. Истовремено гостите имаа можност да се запознаат со изработката на старите орудија и оружја. Со еден збор, витешките турнири ги промовираа традиционалните вредности на витештвото и

на јунаштвото. Главни актери во овој дел беа гостите од Словенија, витезите на здруженијата "Орфеј" и "Витези белега волка".

Неизбежен дел од овој Фестивал беше и гастрономската програма, која се одвиваше во рестораните "Св. Софија", "Александрија", "Далга", "Антико" и "Куба Либре", каде можеа да се вкусат традиционалните, автохтони вкусови на охридската и на македонската кујна. И тука посетителите можеа да видат и

да вкусат јадења подготвени под отворено небо. Секако, имаше и богата понуда на македонските вина и ракии, послужени во традиционални садови, а благодарение на Македонскиот вински клуб беше организирана дегустација на македонските вина.

На затворањето на Фестивалот беше врачена фестивалската награда за животното дело "Чувар на традицијата" на господинот Вангел Деребан.

DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA